



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60002-603-21943

Петол

БРОЈ 50

ГОД. XLV

1989 година излегува 192.500
дизина. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

774.

Врз основа на член 97 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88), на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И ДА УКИНУВААТ СМЕТКИ

Член 1

Во Уредбата за начинот и за условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и да укинуваат сметки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/84), во член 11 по ставот 5 се додава став 6, кој гласи:

„Посебна сметка за вршење на паричен промет на дел од банката се отвора кај организационата единица на Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на делот на банката.“

Член 2

Во член 12 по ставот 5 се додаваат ст. 6 и 7, кои гласат:

„Барање за отворање на посебна сметка за вршење на паричен промет на дел од банката, поднесува банката до организационата единица на Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на делот од банката.“

Кон барањето за отворање посебна сметка за вршење на паричен промет на дел од банката, банката поднесува решение за упис на дел од банката во судскиот регистар и картоните на депонираните потписи на лицата овластени за потпишување налози за плаќање, заради располагање со средствата од посебна сметка за вршење на паричен промет на дел од банката. Барањето треба да содржи и број на жиро-сметката од банката на поднесувачот на барањето.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 460
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

775.

Врз основа на член 301 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89) и на точка 4 од Општествениот договор за основите и мерилата за у-

врдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87), во точка 10 став 1 се додава нова одредба под 1а, која гласи:

„1а) за секретарот на Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет и за секретарот на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет – од 3,8 до 4,0.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 465
18 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

776.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА ШЕКЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена на шеќерната репка од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „235,00“ се заменува со бројот: „1.195,00“.

2. Во точка 2 став 1 бројот: „15,16129“ се заменува со бројот: „77,09677“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 454
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

777.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните цени на сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88, 17/89 и 36/89) во точка 1 став 1 бројот: „2.350,00” на двете места се заменува со бројот: „11.950,00”.

2. Во точка 2 став 2 бројот: „58,750” се заменува со бројот: „298,75”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 455
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

778.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена на суровиот тутун од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „11.280,00” се заменува со бројот: „57.360,00”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 456
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

779.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА СУРОВИОТ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните цени на суровиот памук од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр.

59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „4.625,00” се заменува со бројот: „23.520,00”, бројот: „3.885,00” – со бројот: „19.756,80”, бројот: „3.700,00” – со бројот: „18.816,00”, а бројот: „3.561,00” – со бројот: „18.110,40”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 457
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

780.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитните цени на оризовата арпа од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „2.225,00” се заменува со бројот: „11.330,00”, бројот: „2.103,00” – со бројот: „10.706,85”, а бројот: „2.025,00” – со бројот: „10.310,30”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 458
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

781.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за заштитната цена на пченката од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „846,00” се заменува со бројот: „4.300,00”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 459
17 август 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

782.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за земјоделство, Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83, 61/84 и 56/86) во член 20 по став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Садовите и приборот (украсните чинии, бокалите, шолјите и др.) што не се произведени во согласност со одредбите на овој правилник и не се наменети за приготвување, чување и промет на животни намирници мораат да бидат видно и трајно означени дека не се за приготвување, чување и промет на животни намирници”.

Член 2

Во член 26 по зборот: „сметкувачи” се додаваат зборовите: „ако со посебен пропис не е изречно поинаку прописано”.

Член 3

Член 27 се менува и гласи:

„Вештачките маси врз база на поливинил-хлорид и кополимери што се употребуваат за изработка на цевки, цистерни, кули за вода, славини и други уреди, премачкувачи или облоги, а доаѓаат во непосреден допир со водата за пиење можат да ги содржат следните сметкувачи: дибутил-фталат, ди-2-етилхексил-фталат, естри на алкилсулфонски киселини ($C_{12}-C_{20}$) со феноли, ди-(феноксиптил)-формал, бутилбензил-фталат, ди-2-етилхексил-адипат, диизононил-фталат, дифенил-2-етилхексилфосфат, хлорпарафин ($C_{10}-C_{15}$), полиестер на адипинската киселина со 1,3-бутандиол, полиестер на адипинската киселина со 1,3-бутандиол и 1,6-хександиол и полиестер на адипинската киселина со 1,3-и/или 1,4-бутандиол и/или 1,2-пропандиол, чии слободни хидроксилни групи се ацетилирани. Количината на наведените сметкувачи во готовиот производ било поединечно било во смеса, не смее да биде поголема од 35%. Ако се присутни наведените сметкувачи, не смеат да се додаваат стабилизатори врз база на олово и органски сврзан калај.

Готовите производи од став 1 на овој член што доаѓаат во непосреден допир со водата за пиење, а се изработени од природен или синтетички каучук можат да ги содржат следните сметкувачи: естри на алкилсулфонските киселини ($C_{10}-C_{20}$) со феноли, ди-2-етилхексил-адипат и ди-2-етилхексил-фталат. Количината на наведените сметкувачи поединечно не смее да биде поголема од 10% (освен кај материјалите за затинање и лепилата, а ако се застапени во смеса, нивната количина не смее да биде поголема од 20%.

Вештачките маси што се употребуваат за изработка на готовите производи од став 1 на овој член не смеат да отпуштаат во вода флуоресцирачки супстанции повеќе од 0,001 mg/l вода ни олово повеќе од 0,45 mg/l вода по пет дена во допир со вода односно повеќе од 0,05 mg/l вода по десет дена во допир со вода на температура од $20^{\circ} - 2^{\circ}C$, сметајќи на 24 часа.

Вештачките маси од кои се изработуваат цевки за вода за пиење не смеат да содржат повеќе од 2,5%, а затиначите 3,0% ацетиленски или некој друг вид на оксидирани сафи”.

Член 4

Член 28 се менува и гласи:

„1. Транспортните ленти за животни намирници врз база на сметнат поливинил-хлорид, сам или во смеса со бутадие-акрилонитрил-кополимерите во кои преовладува уделот на поливинил-хлоридите, можат да ги содржат следните мономерни сметкувачи: дибутил-фталат, ди-2-етилхексил-фталат, дибутил-себацат, ацетил-трибутил-цитрат, ацетил-три-2-етилхексил-цитрат, дифенил-2-етил-хексил-фосфат и естри на алкилсулфонските киселини ($C_{12}-C_{20}$) со феноли, а од полимерните сметкувачи: полиестер ади-бутандиол и 1,6-хександиол, полиестер на адипинската киселина со 1,3- и/или 1,4-бутандиол и/или со 1,2-пропандиол чии слободни хидроксилни групи се ацетилирани.

Количината на мономерните сметкувачи од став 1 на овој член не смее да биде поголема од 12%, изразено на готов производ или на покривен слој што доаѓа во контакт со намирниците ако лентите содржат ткаенини, ако транспортните ленти се употребуваат за животните намирници кои во надворешната фаза содржат масти и масла, за навосочени и парафинирани животни намирници, млечни производи и сирење, животните намирници што содржат етерични масла, и за брашнест и крупчести намирници. Ако лентите се употребуваат за другите намирници, а особено оние што пред употреба се мијат, лупат или на друг начин се чистат, можат да содржат до 40% на мономерни сметкувачи од став 1 на овој член, изразено на готов производ или на покривен слој кој доаѓа во контакт со намирниците ако лентите содржат ткаенини.

Уделот на полимерните сметкувачи од став 1 на овој член не е ограничен ни за една примена.

Транспортните ленти за животни намирници врз база на бутадие-акрилонитрил-кополимери, сами или во смеса со поливинил-хлорид, винилхлорид-кополимери или во смеса со винил-хлорид-полимеризати, со тоа што во готовиот производ да преовладува уделот на бутадие-акрилонитрил-кополимери, можат од сметкувачите да содржат само естри на алкилсулфонските киселини ($C_{12}-C_{20}$) со феноли и кресоли, и тоа најмногу до 10%, изразено на готов производ.

2. Цевките изработени од полимеризати на винил-хлоридот што служат за одвод на течни намирници, иземајќи врели течности, млеко и алкохолни пијачки во кои уделот на етанолот е поголем од 13% (V/V), можат да ги содржат следните сметкувачи: полиестри на адипинската киселина и на 1,3-бутандиолот, полиестри на адипинската киселина и на 1,3- или 1,3- и 1,4-бутандиол чии слободни хидроксилни групи се ацетилирани, полиестри на адипинската киселина и 1,3-бутандиол и 1,6-хександиол, естри на сулфонските киселини со преовладувачки рамнотежнирест алкилсулфохлориди (C_9-C_{10}) и фенол, ди-изононилфталати и ди-изодецилфталат.

Исклучоци од одредбата од став 1 точка 2 на овој член се цевките за одвод на млеко во машините за преработка на млеко и цевките што се користат во технолошката постапка за преработка на млекото, кои можат да ги содржат следните сметкувачи: полиестри на адипинската киселина и на 1,3-бутандиолот, полиестри на адипинската киселина и смеши на 1,3-бутандиолот и 1,6-хександиолот, полиестри на адипинската киселина и смеши на 1,3- и/или 1,4-бутандиолот и/или 1,2-пропандиолот чии слободни хидроксилни групи се ацетилирани, естри на алкилсулфонските киселини ($C_{10}-C_{20}$) и фенолот и ди-2-етил-хексил-фталат, и тоа во вкупна количина од максимално 50%, изразено на готов производ, со тоа што последните два сметкувачи не можат да бидат над 20% од вкупната содржина на сметкувачите.

Цевките за одвод на течни намирници можат да се изработуваат од еластомери врз база на силикони без додаток на сметкувачи.

3. Премачкувачите и лаковите за целулоза изработени од целулозен нитрат или од винилиден-хлорид-кополимер можат да се употребат за пакување на животни намирници само ако е утврдено дека ниедна од тие супстанции не преминува на намирницата, освен на оние што значајно не влијаат на здравствената исправност, ниту битно влијаат на мирисот и вкусот на намирницата, а технички се неизбежни. Допуштени сметкувачи се: дибутилфталат, ди-и-октил-фталат, дициклохексил-фталат, бис-(метилцикло-

хексил) фталат и ацетил-трибутилцитрат, под услов 1 dm² на филмот (слој на полимер) да не содржи вкупно повеќе од 15 mg на тие смекнувачи.

4. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите врз база на целулозен ацетат и пропионат не смеат да содржат повеќе од 0,1% растворливи супстанции во вода. Готовите производи наведени во овој став, ако се изработени од целулозен ацетат, смеат да ги содржат следните смекнувачи: диетил-фталат, диизопропил-фталат, ди-2-етилхексил-фталат и дибутил-фталат, вкупно најмногу 22%, а ако се изработени од целулозен пропионат, смеат да ги содржат следните смекнувачи: ди-2-етилхексил-фталат, дибутил-адипат, ди-2-етилхексил-ацетат, дибутил-себацат и дибутил-азелат, вкупно најмногу 12%. Готовите производи наведени во овој став, а изработени од смекант целулозен ацетат и пропионат не смеат да дојдат во допир со брашнест и крупичести намирници, намирници кои во надворешната фаза содржат масти и масла, навосочени или парафинирани намирници, млеко и млечни производи, вклучувајќи сирење и намирници што содржат етанол или етерични масла.

5. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите изработени од полимеризати врз база на естрите на акрилната и/или метакрилната киселина не смеат да содржат други смекнувачи освен дибутил-фталат чија содржина не смее да изнесува повеќе од 3%, изразено на готов производ (односно кај повеќеслојните фолии или повеќевидните премази изразено на површински слој кој доаѓа во допир со намирниците). Уделот на испарливите органски супстанции во непреработената суровина и во готовиот производ не смее да изнесува повеќе од 0,5%, а остатокот на пероксиди – повеќе од 0,2%. Мономерните акрилонитрил и метаакрилонитрил можат да преминуваат на намирниците само во количините што не се поголеми од границите на осетливоста на признатата метода.

6. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите можат да се изработуваат и од поливинил-хлорид, кополимери на винил-хлоридот и смеши на овие полимеризати со други кополимери и хлорирани полиолефини, при услов да преовладува делот на винил-хлоридот сообразно со посебните одредби за наведените комбинации на полимери.

7. Смекнатите поливинил-хлоридни фолии воопштеност не смеат да ги содржат допуштените мономерни и/или полимерни смекнувачи во количина до 35%, изразено на готов производ (односно кај повеќеслојните фолии или повеќевидните премачкувачи изразено на површински слој кој доаѓа во допир со намирниците) ако фолијата не доаѓа во директен допир со прашкести или финозрнести намирници, намирници коишто во надворешната фаза содржат масти и масла, навосочени и парафинирани намирници, млеко и млечни производи, вклучувајќи сирење и намирници што содржат етанол или етерични масла. Овие ограничувања не се однесуваат на збрчкани фолии кои содржат најмногу 6,0% ди-2-етилхексил-фталат и кои се со дебелина помала од 0,02 mm како ни фолии за пакување на свежо месо.

Допуштени мономерни смекнувачи за тие цели се: дибутил-фталат, ди-2-етилхексил-фталат, дициклохексил-фталат, бутилбензил-фталат, ди-изодецил-фталат, ди-изонил-фталат, ди-н-хексил-азелат, дибутил-себацат, ди-2-етилхексил-адипат, ацетилтрибутил-цитрат, ацетилтри-2-етил хексил-цитрат, дифенил-2-етилхексил-фосфат и естри на алкилсулфонските киселини (C₁₂-C₂₀) со феноли.

Допуштени полимерни смекнувачи за тие цели се: полиестри на адипинската киселина и на 1,3-бутандиолот, полиестри на адипинската киселина и на 1,3-бутандиолот и 1,6-хександиолот и полиестри на адипинската киселина и на 1,3- и/или 1,4-бутандиолот и/или 1,2-пропандиолот чии слободни хидроксилни групи се ацетилирани.

Ако во полимерите се застапени наведените мономерни и полимерни смекнувачи, тогаш тие не смеат да содржат стабилизатори врз база на органиски сврзан калај.

Смекнатите поливинил-хлоридни фолии со голема пропустливост на кислород, кои служат за пакување на свежо месо, смеат да содржат вкупно најмногу 22% од следните смекнувачи: ди-2-етилхексил-фталат, ацетилтрибутил-цитрат, естри на алкилсулфонските киселини (C₁₂-C₂₀) со феноли и ди-н-хексилазелат. Ако овие фолии служат исклучиво за пакување на свежо месо, дебелината не смее да им биде поголема од 20 микрометри, а на 1 kg

пакувано месо не смеат да отпуштат повеќе од 60 mg смекнувач од овој став.

8. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите можат да се изработуваат и од винилиден-кополимери со преовладувачки удел на винилиден-хлорид и од мономерните смекнувачи смеат да содржат ацетилтрибутил-цитрат и дибутил-себацат, вкупно најмногу 5,0% или од полимерните смекнувачи: полиестри на адипинската киселина и 1,3 и 1,4 бутандиол (со средна молекуларна тежина 1000), со што слободните хидроксилни групи се ацетилирани и полиестри на адипинската киселина и/или азелинската киселина со 1,2-пропандиол, 1,3 и 1,4-бутандиол или со 1,6-хександиол (со средна молекуларна тежина над 1000), вкупно најмногу 10,0%.

9. Хлоркаучукот и циклокаучукот што се употребуваат за изработка на обоени филмови за складови на вода за пиење смеат од смекнувачите да содржат само ди-(феноксигетил) формал, и тоа најмногу 25%, изразено на готов филм, со тоа што да не смее да се докаже во водата за пиење.

10. Уделот на мономерниот винил-хлорид во полимерниот материјал не смее да биде поголем од 1 mg/kg, а во животните намирници од 0,01 mg/kg.

Член 5

Во член 32 точка 3 зборовите: „10 vol% етанол се заменуваат со зборовите: „етанол 10% (V/V)“.

Член 6

Членот 60 се менува и гласи:

„Другата метална амбалажа (цистерни, контејнери, сандаци, кошници, кутии, шишиња, буриња и др.) што доаѓа во непосреден допир со животните намирници мора да има внатрешни површини заштитени со превлека од калај или од друга материја што не влијае неповолно врз органолептичките својства и хемискиот состав на животните намирници и не ја зголемува количината на тешките метали што е нормирана со другите прописи“.

Член 7

Во член 132 став 2 текстот: „Не смее да се употреби за миење на телото и чистење на текстил и други на алкални осетливи материјали. Не смее да биде достапно на децата.“ се заменува со текстот: „Не смее да се употребува за миење на телото. Не смее да им биде достапно на децата.“

Член 8

Во член 134 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако средствата од став 1 на овој член содржат повеќе од 0,5% слободни алкалии сметани врз база на NaOH, на поединечното пакување мора да има предупредување: „Дозволено исклучително за употреба во машини за миење на садови. Не смее да им биде достапно на децата“.

Член 9

Во член 7 став 1, член 105 став 4 и член 112 став 5 ознаката: „0,1 M HCl“ се заменува со зборовите: „0,1 mol/l на хлороводородна киселина“.

Член 10

Во член 32 точка 3 и член 34 точка 3 ознаката: „+ 22°C“ се заменува со ознаката: „20 ± 2/C“.

Член 11

Во член 14 став 3, член 18 став 1, член 21 став 1, член 23 став 1, член 24 став 1 (точ. 2) и 3), член 31 ст. 1 и 2, член 32 точка 3 став 1, член 46 став 2 точка 8), член 70 став 3 и член 87 став 1, зборовите: „3% – на оцетна киселина“ се заменуваат со зборовите: „оцетна киселина, 3% (v/v)“.

Член 12

Во член 18 став 2 и член 23 став 1 зборовите: „3% – на винска киселина“ се заменуваат со зборовите: „30 g/l винска киселина“.

Член 13

Во Листата III – Бои за козметички средства, Боја: костенлива, виолетова и црна, по бројот 76085 (1/2 – хидроксиметил-окси/2,4-диамино-бензендихидро-хлорид) се додава текстот, кој гласи:

„1-хидрокси-4-метиламинобензен, 0, најмногу 1,5%“

Член 14

Во Листата IV – Активни супстанции за козметика, по редниот број 110 се додава реден број 111, кој гласи:

„111 Repair Complex, 96507-89-0 Лизат на бактерии Биридус на група в 5 10%“
CLR

Член 15

Во Листата VI – Дезинфициенси, по редниот број 34 се додаваат ред. бр. 35, 36, 37, 38 и 39, кои гласат:

„35 Полимерен бигванид-хлорид 32289-58-0	Полихексаметилен бигванид-хидрохлорид	20
36 DeSu I 6843-97-6	1-додецил-1,4,7-триазооктан 8-карбонска киселина	2
37 DeSu M 6843-97-6	1-додецил-1,4,7-триазооктан 8-карбонска киселина хидрохлорид	5
38 DeSu S 6843-97-6	Хидрохлорид 1-додецил-1,4,7-триазооктан 8-карбонска киселина и N, N' ди-додецил-3 карбоксиметил-3-азо-пентилени-(1,5)-диамин	2
39 DeSu P 6843-97-6	Хидрохлорид 1-додецил-2,4, 7-триазооктан 8-карбонска киселина, и N, N' ди-додецил-3 карбоксиметил-3-азо-пентилени-(1,5)-диамин	1"

Член 16

Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-22/89
6 јули 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, борчки прашања
и социјална политика,
Радмиша Гачиќ, с. р.

783.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3 88, 59/88) и на член 29 став 2 на Уредбата за начинот и организацијата на работата на единствениот девизен пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПАЗАР И НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА КУРСЕВИТЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ

1. На единствениот девизен пазар можат да се купуваат и продаваат следните видови девизи:

- 1) австралиски долар (AUD);
- 2) австриски шилинг (ATS);
- 3) канадски долар (CAD);
- 4) данска круна (DKK);
- 5) финска марка (FIM);
- 6) француски франк (FRF);
- 7) германска марка (DEM);
- 8) италијанска лира (ITL);
- 9) јапонски јен (JPY);
- 10) кувајтски динар (KWD);
- 11) холандски флорин (NLG);
- 12) норвешка круна (NOK);
- 13) португалски ескудо (PTE);
- 14) шведска круна (SEK);
- 15) швајцарски франк (CHF);
- 16) англиска фунта (GBP);
- 17) САД долар (USD);
- 18) европска пресметковна единица (ХВА);
- 19) белгиски франк (BEL);
- 20) белгиски франк (BEC);
- 21) шпанска пезета (ESB).

2. Курсевите на девизите од точка 1 на оваа одлука се искажуваат во динари, без децимални места.

Заокружувањето на курсевите од став 1 на оваа точка се врши според следниот распон:

- 1) од 1 пара до 49 пари на 0 динари и
- 2) од 50 пари до 99 пари на 1 динар.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за видовите на девизи што се предмет на купување и продавање на единствениот девизен пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 88
21 август 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

784.

Врз основа на член 42 и на член 80 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 1000000 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнота од 1000000 динари.

2. Банкнотата од 1000000 ќе се печати на бела заштитена хартија со вграден воден знак и заштитна нишка, во техника на офсет-печат и линиски длабок печат.

3. Банкнотата од 1000000 динари ќе има димензии 72 mm x 151 mm.

4. Изгледот на банкнотата од 1000000 динари е следниот:

1) од лицето: заштитната тонска подлога е печатена во техника на офсет-печат, во две бои, со еден ирис. Преку офсетот, печатени се главните мотиви во техника на трибоен линиски длабок печат.

На левата страна од банкнотата се наоѓа гравура на портрет на девојка, а во левиот долен агол ознаката на вредноста „1000000“ во негатив.

Во средниот дел на банкнотата се наоѓа гиоширана розета, а во горниот дел се наоѓаат текстовите распоредени еден под друг: „Народна банка Југославије“ (кирилица) „Народна банка Југославије“ (латиница) и „Народна банка на Југославија“ (кирилица). Под тие текстови е грбот

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во долниот дел на розетата се наоѓа ознаката на вредноста „1000000“, а под неа испишани во два реда: „динара“ (кирилица), „динара“ (латиница), „динарјев“ (латиница) и „динари“ (кирилица).

На десната страна од банкнотата, на бела површина во горниот дел се наоѓа ознаката на вредноста „1000000“ во негатив, во гиоширана розета, и знакот за слепи. На маргината на банкнотата се наоѓа текстот: „фалсификовање се кажнува по закону“ (кирилица) и „кривотворење се кажнува по закону“ (латиница). Во средниот дел на белата површина, во самата хартија, е вграден воден знак со лик на девојка, а под водениот знак се наоѓа завршеток на централниот дел на розетата и нумерација што содржи две букви и седум цифри, печатена во магнетна црна боја.

2) од опачината: на левата страна, на бела површина во горниот дел, се наоѓа ознаката на вредноста „1000000“ во негатив, во гиоширана розета, како и текстот на маргината на банкнотата: „понарејање се казнује по закону“ (латиница) и „фалсификувањето се казнува според законот“ (кирилица). Во средниот дел на белата површина, во самата хартија, е вграден воден знак со лик на девојка, а под водениот знак се наоѓаат текстовите испишани во два реда, од левата страна: „замјеник гувернера“ (латиница), „заменик на гувернерот“ (кирилица), „наместник гувернерја“ (латиница) и „заменик гувернера“ (кирилица), а од десната страна: „гувернер“ (кирилица) и „гувернер“ (латиница). Под тие текстови се наоѓаат факсимилите на потписите на заменикот на гувернерот М. Гаспари и на гувернерот Д. Влатковиќ, како и текстовите: „Београд“ (кирилица), „Београд“ (латиница) и „Белград“ (кирилица) со датум „1.XI 1989“.

На останатиот дел од банкнотата се наоѓаат гиоширани тонови отпечатени во трибоен офсет печат, со еден ирис.

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа детал на стилизиран клас од пченица, отпечатен во техника на двобоен линиски длабок печат. Од десната страна на гравурата, во горниот дел, се наоѓаат текстовите напишани во два реда: „СФР Југославија“ (латиница) и „СФР Југославија“ (кирилица). Во долниот дел на банкнотата се наоѓа ознаката на вредноста „1000000“, а под неа текстовите испишани во два реда: „милион динара“ (кирилица), „милијун динара“ (латиница), „милијон динарјев“ (латиница) и „милион динари“ (кирилица).

Од левата страна, на маргината офсет-тонови, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (кирилица), а од десната страна, на маргината офсет-тонови, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (латиница).

5. На лицето и опачината на банкнотата преовладуваат светло зелена боја и златен окер.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 87
20 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

785.

Врз основа на член 42 став 2, член 45 и на член 80 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 10, 20 И 50 ДИНАРИ И НА КОВАНИ ПАРИ ОД 10, 20 И 50 ДИНАРИ

1. Народната банка на Југославија од 15 септември 1989 до 31. декември 1989 година ќе ги повлече од оптек:

1) банкнотите од 10 динари со датум на издавање 1.V 1968, 12.VIII 1978 и 4.XI 1981;

2) банкнотите од 20 динари со датум на издавање 19.XII 1974, 12.VIII 1978 и 4.XI 1981;

3) банкнотите од 50 динари со датум на издавање 1.V 1968, 12.VIII 1978 и 4.XI 1981;

4) кованите пари од 10 динари издание 1976 година со ознака на годината на ковањето 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 и 1981;

5) кованите пари од 10 динари издание 1982 година со ознака на годината на ковањето 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 и 1988;

6) кованите пари од 10 динари издание 1988 година со ознака на годината на ковањето 1988 и 1989;

7) кованите пари од 20 динари издание 1985 година со ознака на годината на ковањето 1985, 1986 и 1987;

8) кованите пари од 20 динари издание 1988 година со ознака на годината на ковањето 1988 и 1989;

9) кованите пари од 50 динари издание 1985 година со ознака на годината на ковањето 1985, 1986, 1987 и 1988;

10) кованите пари од 50 динари издание 1988 година со ознака на годината на ковањето 1988 и 1989;

11) пригодните ковани пари од 10 динари издадени 1976 година по повод акцијата на Организацијата на Обединетите нации за борба против гладот во светот со ознака „FAO“ и „FIAT PANIS“;

12) пригодните ковани пари од 10 динари издадени 1983 година по повод 40-годишнината од битката на Сутјеска со ознака „Сутјеска“;

13) пригодните пари од 10 динари издадени 1983 година по повод 40-годишнината од битката на Неретва со ознака „Неретва“.

2. Банкнотите и кованите пари од точка 1 на оваа одлука ќе престанат да бидат законско средство на плаќање 31 декември 1989 година.

3. Народната банка на Југославија од 1 јануари 1990 година до 31 март 1990 година ќе врши замена на банкнотите и кованите пари кои врз основа на точка 2 од оваа одлука престануваат да бидат законско средство на плаќање.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 86
12 јули 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

786.

Врз основа на член 6 од Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавува

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА

Просечниот личен доход по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, републиките и автономните покраини за периодот април-јуни 1989 година изнесува:

	Динари
Социјалистичка Федеративна Република Југославија	2,570.722
СР Босна и Херцеговина	2,370.342
СР Македонија	1,696.002
СР Словенија	3,944.146
СР Србија	2,266.597
САП Војводина	2,475.136
САП Косово	1,587.893
СР Хрватска	2,749.896
СР Црна Гора	2,040.060

Бр. 1805/1
24 август 1989 година
Белград

Претседател на
Координациониот одбор,
д-р Марјан Рожић, с. р.

787.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 јули 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89 и 36/89) во точ. 1 и 2 износот: „120.000” се заменува со износот: „200.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 септември 1989 година.

Бр. 114-57/89-013
22 август 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

788.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 25 јули 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционе-

рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 65/77, 9/88, 33/88, 57/88, 76/88, 22/89, 29/89 и 36/89) во точка 1 износот: „1.000.000” се заменува со износот: „1.799.500”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 септември 1989 година.

Бр. 114-58/89-013
22 август 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

789.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 25 јули 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89 и 36/89) во точка 1 износот: „600.000” се заменува со износот: „1.000.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 септември 1989 година.

Бр. 114-59/89-013
22 август 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

774. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и да укинуваат сметки — — — — —	1241
775. Одлука за дополнително на Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет — — — — —	1241
776. Одлука за измени на Одлуката за заштитната цена на шеќерната репка од родот на 1989 година — — — — —	1241
777. Одлука за измени на Одлуката за заштитните цени на сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот на 1989 година — — — — —	1242
778. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена на суровиот тутун од родот на 1989 година — — — — —	1241

	Страна		Страна
779. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени на суровиот памук од родот на 1989 годи- на — — — — —	1241	785. Одлука за повлекување од оптек на банкноти од 10, 20 и 50 динари и на ковани пари од 10, 20 и 50 динари — — — — —	1246
780. Одлука за измена на Одлуката за заштитните цени на оризовата арпа од родот на 1989 годи- на — — — — —	1241	786. Показатели за просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Соција- листичка Федеративна Република Југославија, републиките и автономните покраини за пери- одот април-јуни 1989 година — — — — —	1246
781. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена на пченката од родот на 1989 година — —	1241	787. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	1247
782. Правилник за измени и дополненија на Пра- вилникот за условите во поглед на здравстве- ната исправност на предметите за општа упот- реба што можат да се пуштаат во промет — —	1243	788. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	1247
783. Одлука за видовите девизи што се предмет на купување и продавање на единствениот девиз- ен пазар и начинот на искажувањето на курсе- вите на тие девизи — — — — —	1245	789. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата — — — — —	1247
784. Одлука за издавање и за основните обележја на банкнотата од 1000000 динари — — — — —	1245		